

ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ЗА СООБРАЌАЈ НА ОПШТИНА КОЧАНИ

2021-2022

Предлог програмата за сообраќај на Општина Кочани се темели на промоција, афирмација и имплементација на документи, проекти, мерки и активности за подобрување на сообраќајната инфраструктура и регулација на сообраќајот, едукативно-образовни активности со цел зголемување и унапредување на безбедноста на сообраќајот на патиштата во општина Кочани, како и директни мерки за мобилност.

1. Програмата во делот за подобрување на сообраќајната инфраструктура и регулација на сообраќајот предвидува реализација на тековни но и поголем број значајни промени, надополнувања и новитети во сообраќајната инфраструктура на општинската патна мрежа во општина Кочани и тоа:

1.1. Изработка на сообраќајни проекти за зонско паркирање, траен и времен режим на сообраќајот

1.2. Набавка и поставување на вертикална сообраќајна сигнализација на ново изградени, реконструирани или постојни улици и патишта во општина Кочани, како: прометни знаци, патоказни плочи, конзоли и портали, променлива динамична сигнализација

1.3. Обезбедување на правен субјект за одржување на јавно прометни површини во Кочани- Вертикална сигнализација, заштитни огради и сл.

1.4. Поставување на хоринзонтална сигнализација, бележење на сите сообраќајни површини на кои постои потреба за дефинирање, поделба или канализирање на просторот. Поставување на:

- должни ознаки: разделни, ивични линии, линии водилки и сл.

- попречни ознаки: линии за запирање, пешачки премини, велосипедски патеки, косници, граничници итн.

- останати ознаки: стрелки, натписи, полиња и линии за усмерување, ознаки за паркирање итн.

Хоринзонтална сигнализација за привремена (краткотрајна) и постојана (долготрајна) потреба, обична или без светлоодбојност и светлоодбојна, со мануелна, полуавтоматска или автоматска постапка и изведба на: валање, прскање, размачкување, изливање, бризгање, утиснување, лепење итн. А во зависност од видот на материјалот без триење, со нормален коефициент на триење или со висок коефициент на триење.

1.5. Сет на поставување нова сообраќајна инфраструктура, воведување начини и мерки за зголемување на безбедноста во сообраќајот на патиштата и улиците во општина Кочани:

1.5.1. поставување на пешачки премини со издигнати платформи

1.5.2. поставување на соларни маркери на пешачки премини

1.5.3. поставување известувачки дигитални радари за брзина на движење

1.5.4. уредување на сообраќајот со утврдување на техничко уредување преку воспоставување на електронски систем за видео надзор во централно градско подрачје

1.5.5. уредување на сообраќајот со организација за отстранување на дотраени, оштетени и напуштени возила

1.5.7. изработка на сообраќајни анализи, студии и програми за соодветна реализација и промена на режим на сообраќај, намалување на застој и зголемување на проток на сообраќајот, зголемување на безбедноста во сообраќајот на патиштата и улиците во општина Кочани

2. Програмата во делот едукативно- образовни активности со цел зголемување и унапредување на безбедноста на сообраќајот на патиштата во општина Кочани предвидува реализација во две насоки и тоа:

2.1. Зајакнување на соработката и поддршка на Програмата за работа на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата Кочани- ОСБСП Кочани која е во согласност со целите и задачите предвидени со национална стратегија на Република Македонија за унапредување на безбедноста на сообраќајот на патиштата. Учество во реализација на програмата за работа на ОСБСП Кочани која предвидува голем број значајни проекти и активности во согласност со проектите и активностите на РСБСП и тоа: активности за промоција, афирмација и имплементација на активности за унапредување на безбедноста на сообраќајот на патиштата, активности од едукативно - образовен карактер, организирање на стручни советувања и предавања, активности за подигање на јавната свест за правилно и одговорно однесување во сообраќајот, активности за продолжување и засилување на успешната соработка со останатите партнери и институции кои имаат за цел подобрување на безбедноста на сообраќајот на патиштата и реализација на конкретни мерки.

2.2. Обележување на европската недела на мобилност и вклучување во национални и меѓународни проекти, кампањи и активности за подигнување на безбедноста во сообраќајот и соработка со сите релевантни институции во општината, невладините организации, здруженијата, медиумите и други субјекти. Вклучување и поддршка во борба за почитување на сообраќајните правила и прописи на сите учесници во сообраќајот, учество на технички исправни машина во сообраќајот, загрозувањето на животот на сите учесници во сообраќајот при употребата на алкохолот и дрогата, мобилни телефони, смартфоните, аиподи при управување на моторно возило.

3. Програма за субвенционирање е со цел да се развие дијалог помеѓу сите засегнати страни за различни аспекти на движење (мобилност), да се предлагаат и тестираат иновативни сообраќајни решенија, нови технологии или мерки за планирање на урбаниот транспорт. Намалување на сообраќајниот метеж преку намалена употреба на автомобили а со тоа редукција на емисиите на штетни гасови во воздухот, обезбедување

на сообраќајни, еколошки и економски бенефити. Со промоција на одржливата мобилност и подобрувањата направени во патната и урбана општинска инфраструктура како новоизградени велосипедски и пешачки патеки, подобрувања во јавниот превоз, сеопфатно унапредување на безбедноста на сообраќајот на патиштата во општина Кочани

3.1. Субвенционирање на општински линиски превоз

3.2. Субвенционирање на велосипеди за одржлив урбан транспорт

Ред. број	Активности	Период на реализација	Финансии
1. Програма за подобрување на сообраќајната инфраструктура и регулација на сообраќајот на општинската патна мрежа во општина Кочани			
.1.	Изработка на сообраќајни проекти за зонско паркирање, траен и времен режим на сообраќајот	Објава јануари 2021 Планирани финансии во Програма за улици и патишта	300 000
1.2.	Набавка и поставување на вертикална сообраќајна сигнализација на ново изградени, реконструирани или постојни улици и патишта во општина Кочани, како: прометни знаци, патоказни плочи, конзоли и портали, променлива динамична сигнализација	Објава февруари 2021 Планирани финансии во Програма за улици и патишта	100 000
1.3.	Обезбедување на правен субјект за одржување на јавно прометни површини во Кочани- Вертикална сигнализација, заштитни огради и сл.	Објава јануари 2021 Планирани финансии во Програма за зимско одржување	100 000
1.4.	Поставување на хоринзонтална сигнализација,	Објава јануари 2021 Планирани финансии во Програма за улици и патишта	700 000
1.5.	Поставување нова сообраќајна инфраструктура, воведување начини и мерки за зголемување на безбедноста во сообраќајот на патиштата и улиците во општина Кочани	Февруари 2021 Планирани финансии во Програма за улици и патишта	400 000
ВКУПНО			1 600 000
2. Програмата за едукативно- образовни активности со цел зголемување и унапредување на безбедноста на сообраќајот на патиштата во општина Кочани			
2.1.	Соработката и поддршка на Програмата за работа на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата Кочани- ОСБСП Кочани	Тековни месечни активности 2021 по Програма на ОСБП Планирани финансии во Програма за општинска администрација	80 000

2.2.	Обележување на европската недела на мобилност и вклучување во национални и меѓународни проекти, кампањи и активности за подигнување на безбедноста во сообраќајот	Тековни месечни активности 2021 Планирани финансии во Програма за општинска администрација	60 000
ВКУПНО			140 000
3. Програма за субвенионирање			
3.1.	Субвенционирање на општински линиски превоз	Објава јануари 2021	600 000
3.2.	Субвенционирање на велосипеди за одржлив урбан транспорт	Објава март 2021 Планирани финансии во Програма за заштита на животна средина	350 000
ВКУПНО			950 000
Програма 1+2+3			
ВКУПНО			2 690 000